

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31. ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА
(подготвени на пресметковна основа)

Скопје, Јуни 2011



СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на успех за 2010 и 2009 година	3
Биланс на состојба со 31.Декември 2010 и 2009 година	4
Извештај за паричните текови во 2010 и 2009 година	5
Извештај за промените на капиталот во 2010 и 2009 година	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-26



M. X. Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (0)32 14 708
Факс: +389 (0)32 14 707

www.moorestephens.mk
www.moorestephens.com

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
УПРАВНИОТ ОДБОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Агенцијата за државни патишта (Агенцијата), кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31. Декември 2010 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Агенцијата е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добијеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
УПРАВНИОТ ОДБОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е објаснето во Белешката 3.8. кон финансиските извештаи, Агенцијата во претходните години, како и во тековната 2010, извршила ревалоризација на своите основни средства, користејќи ги законски определените коефициенти за ревалоризацијата засновани на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи. Ваквата ревалоризација, според наше мислење, не е во согласност со МСС 16, според кој основните средства треба да се водат според нивните набавни трошоци намалени за акумулираната амортизација или по проценета вредност, која е нивна објективна вредност на датумот на проценувањето. Агенцијата нема извршено проценка на вредноста на основните средства од страна на професионални квалификувани проценители во согласност со барањата на МСС и следствено на тоа, ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување во однос на нивното вреднување.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите од погоре наведената точка, доколку ги има, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сити материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата за државни патишта заклучно со 31 Декември 2010 година, како и нејзината финансиска успешност и парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Обрнување на внимание

Без понатаму да изразуваме резерва во нашето мислење, обрнуваме внимание на белешката 22 кон финансиските извештаи, каде што е наведено дека Агенцијата е тужена страна во неколку судски постапки во вкупен износ од 958,851 илјади МКД, од кои најголем износ од 707,923 илјади МКД се тужби од АДГ Маврово во стечај по основ на оштетни побарувања. Агенцијата нема направено резервација по овој основ со оглед дека во овој момент не постои можност за разумна проценка на исходот од овие судски спорови со оглед на должнината на нивното времетраење и неизвесноста во донесувањето на судските одлуки.

Скопје, 13.Јули 2011 година

Овластен ревизор

Гене Христов



Управител

Антонио Велдинов



АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31. Декември

	Белешка	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Приходи од надоместоци	4	3,962,293	3,804,966
Трошоци за основна дејност	5	(2,334,299)	(2,164,434)
БРУТО ДОБИВКА		1,627,994	1,640,532
Останати оперативни приходи	6	82,779	65,803
Административни трошоци	7	(27,486)	(27,573)
Останати оперативни расходи	8	(162,375)	(172,830)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		1,520,912	1,505,932
Приходи од финансирање	9	-	20,134
Расходи од финансирање	10	(269,744)	(332,953)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		1,251,168	1,193,113
Данок од добивка:		-	-
НЕТО ДОБИВКА		1,251,168	1,193,113

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2010 и 2009 година, е како што следува:

Приходи од надоместоци	3,962,293	3,804,966
Останати оперативни приходи	82,779	65,803
Трошоци за одржување и реконструкции на патишта	(829,866)	(821,993)
Трошоци за трансфер на надомести на локално ниво	(300,000)	(330,000)
Материјални трошоци	(31,265)	(22,794)
Трошоци за вработени	(27,486)	(27,573)
Амортизација	(1,206,914)	(1,018,527)
Останати оперативни расходи	(128,607)	(143,950)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	1,520,912	1,505,932

Скопје, Јули 2011 година

Директор
Наташа Балкановска



АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БИЛАНС НА СОСТОЈБА на ден 31.Декември

	Белешка	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства	11	63,504	117,657
Побарувања	12	27,850	28,499
Останати тековни средства и АВР		-	-
Залихи	13	690	415
Вкупно тековни средства		92,044	146,571
Нетековни средства			
Дадени заеми	16	71,542	47,799
Аванси за основни средства	14	362,447	654,847
Основни средства	15	41,190,520	36,630,471
Вкупно нетековни средства		41,624,509	37,333,117
ВКУПНО СРЕДСТВА		41,716,553	37,479,688
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	17	500,949	512,857
Краткорочни кредити		-	-
Тековен дел на долгорочни кредити	20	831,944	827,997
Останати тековни обврски и ПБР	18	6,510	5,912
Вкупно тековни обврски		1,339,403	1,346,766
Нетековни обврски			
Државни грантови (одложени приходи)	19	623,010	643,958
Долгорочни кредити	20	8,275,027	8,102,035
Вкупно нетековни обврски		8,898,037	8,745,993
ВКУПНО ОБВРСКИ		10,237,440	10,092,759
Капитал			
Државен капитал	21	23,870,146	21,029,129
Акумулирана добивка (загуба)		7,608,967	6,357,800
Вкупно капитал		31,479,113	27,386,929
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		41,716,553	37,479,688

Белешките се составен дел на финансиските извештаи за 2010 година



АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31. Декември

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Парични примања од надоместоци	3,962,293	3,804,966
Парични примања од останати оперативни активности	61,830	44,854
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	(1,198,933)	(1,025,083)
Исплати за плати и надомести на плати	(27,269)	(27,644)
Исплати за останати оперативни расходи	(160,147)	(166,646)
Платени камати	(249,075)	(322,248)
Примени камати	-	-
Нето парични текови од оперативни активности	2,388,699	2,308,199
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ		
Дадени заеми на други	(23,743)	(43,840)
Набавка на основни средства	(2,461,248)	(2,302,637)
Дадени аванси за набавка на основни средства	(114,131)	(664,418)
Нето парични текови од вложувачки активности	(2,599,122)	(3,010,895)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Примени долгорочни кредити	993,103	1,023,624
Отплатени долгорочни кредити	(836,833)	(833,049)
Нето парични текови од финансиски активности	156,270	190,575
Нето зголемување (намалување) на паричните средства	(54,153)	(512,121)
Парични средства на почетокот на годината	117,657	629,778
Парични средства на крајот на годината	63,504	117,657



**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31. Декември**

Промените во текот на 2010 и 2009 година се како што следува:

	Државен капитал (000) МКД	Ревалоризац иона резерва (000) МКД	Акумулиран а Добивка (загуба) (000) МКД	Вкупно капитал (000) МКД
Состојба на 01 Јануари 2009	19,973,671	-	5,164,687	25,138,358
Исправки до пресметковна оснoва (нето)	-	-	-	-
Повторно прикажана	19,973,671	-	5,164,687	25,138,358
Добивка (Загуба) за тековната година	-	-	1,193,113	1,193,113
Ревалоризациона резерва (белешка 15)	-	1,055,458	-	1,055,458
Останати промени	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2009	19,973,671	1,055,458	6,357,800	27,386,929
Добивка (Загуба) за тековната година	-	-	1,251,168	1,251,168
Ревалоризациона резерва (белешка 15)	-	2,841,017	-	2,841,017
Останати промени	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2010	19,973,671	3,896,475	7,608,967	31,479,113



АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Дејност и основни податоци

Агенцијата за државни патишта, поранешен Фонд за магистрални и регионални патишта (во понатамошниот текст "Агенцијата") е основана во согласност со Законот за јавни патишта заради управување, одржување, заштита, развој и унапредување на мрежата на државните (магистрални и регионални) патишта на територијата на Република Македонија.

Поконкретно Агенцијата ги извршува следните работи:

- планира изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните (магистралните и регионални) патишта;
- извршува изградба, реконструкција, одржување и заштита на (државните) магистралните и регионални патишта;
- врши инвеститорски работи во врска со јавните патишта;
- се задолжува кај домашни и странски финансиски институции заради финансирање;
- други работи утврдени со Законот.

Финансирање на активностите на Агенцијата се обезбедува преку надоместоци утврдени со Законот за патишта, и тоа:

- трансфери од Буџетот на РМ (дел од акциза од нафтени деривати);
- надоместоци за употреба на јавните патишта за моторни возила, што се плаќа при регистрација на возилата;
- надоместоци за употреба на автопат или магистрален пат (автопатна такса);
- заеми и кредити и
- останати надоместоци согласно Законот.

Вкупниот број на вработени во Агенцијата на 31.Декември 2010 година изнесува 54 вработени (2009: 45 вработени).

Седиште на Агенцијата е на ул.Даме Груев бр.14 во Скопје.



**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 26, се составени во согласност со важенките законски прописи во Република Македонија и општо прифатени сметководствени политики и принципи за финансиско известување кои се базираат на пресметковна основа. Ова значи дека ефектите од трансакциите и другите деловни настани се признаваат тогаш кога ќе настанат (а не кога ќе бидат примени или платени пари или парични еквиваленти) и се евидентираат во сметководствената евиденција и се известуваат во финансиските извештаи за периодите на кои се однесуваат.

Законски прописи и општо прифатени сметководствени политики и принципи за финансиско известување во Република Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година.

Агенцијата ја води својата сметководствена евиденција и ги изготвува законските извештаи во согласност со прописите кои важат во Република Македонија и општо прифатени сметководствени политики и принципи за финансиско известување на корисници на буџетски и фондовски средства. Ова значи дека законските финансиски извештаи се подготвени на принципот на готовинска основа, односно ефектите од трансакциите и другите деловни настани се признаваат во пресметковниот период во кој за истите се примени или платени пари или парични еквиваленти.

Направени се одредени усогласувања и рекласификации (Белешка 24) со цел финансиските извештаи на Агенцијата да се усогласат со барањата на сметководствени политики и принципи за финансиско известување кои се базираат на пресметковна основа (МСФИ).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември 2010 и 2009 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени со примена на методот на набавна (историска) вредност како основа за мерење, освен за ревалоризацијата на основните средства како што е објаснето во белешката 3.8, при што целта на вака пропишаната ревалоризација е да го ублажи влијанието на инфлацијата врз приходите и расходите, односно финансискиот резултат, како и врз основниот капитал на Агенцијата по пат на формирање на ревалоризациони резерви.



3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идни економски користи ќе бидат прилив за Агенцијата и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Агенцијата се економски користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на Агенцијата и резултираат во зголемување на вкупниот капитал.

Приходите на Агенцијата произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за патишта, наведени во белешката 1 погоре.

Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат.

3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.

3.3. Трансакции во странска валута

Агенцијата ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари (МКД). Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање.

Најголем број од трансакциите на Агенцијата се во Евра (ЕУР). Средниот курс на Еурото на 31. Декември 2010 и 2009 година е како што следува.

	1 ЕУР
31. Декември 2010	61.5050 МКД
31. Декември 2009	61.1732 МКД



3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.4. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на овие финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска жиро сметка, готовина во благајни и депозити по видување во банки.

3.5. Побарувања за дадени аванси

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни побарувања за аванси и се состојат од дадени аванси на изведувачи заради тековно и инвестиционо одржување.

3.6. Залихи

Залихите на ситен инвентар се водат по пониската од набавната вредност и нето реализациона вредност. Набавната вредност ја сочинуваат сите направени трошоци за залихите да се доведат во нивната постојната состојба и локација. Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во редовен тек на работење намалена за трошоците за нејзино довршување и проценети трошоци неопходни да се изврши продажбата.

3.7. Аванси за основни средства

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност.

3.8. Основни средства

1) Општа презентација

Почетно, набавките на основните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, основните средства се ревалоризираат на крајот од секоја година (при изработка на годишната пресметка) со примена на единствениот коефициент на ревалоризацијата заснован на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи објавен од страна на Државниот Завод за Статистика на нивната набавна или ревалоризирана вредност и акумулирана амортизација на основните средства. Коефициентот за ревалоризација за 2010 година изнесува 0.090 (2009: 0.032).

Ефектот на ревалоризацијата на основните средства се евидентира како зголемување на ревалоризационата резерва, а амортизацијата се пресметува почнувајќи од следната година на ревалоризираната вредност на основните средства утврдена на крајот од претходната година.



3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.8. Основни средства (Продолжение)

Ваквата ревалоризацијата од претходните години е пренесена во рамките на државниот капитал. При подготвувањето на овие финансиски извештаи е нерационално и неефективно да се утврди точниот износ на вкупната пресметана ревалоризациона резерва во претходните години заклучно со 31 Декември 2010 година.

Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема од 300 ЕУР. Погонскиот и деловниот инвентар, специјалните и универзалните алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.

Основните средства кои се набавени, односно превземени од друго правно лице без надоместок или со делумен надоместок се евидентираат по нивната книговодствена вредност (набавна, односно ревалоризирана вредност со намалување на кумулативната исправка на вредноста до преземањето на основните средства), зголемена за трошоците на испраќање и монтажа.

2) Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат.

Употребените годишни стапки за амортизација за 2010 година во однос на 2009 се следните:

Основни средства	Стапки за	Стапки за
	амортизација	амортизација
	2010	2009
Административни згради	1 %	1 %
Автопатишта	7 %	7 %
Останати патишта	3 %	3 %
Компјутери	20%	20%
Опрема и мебел	12%	12%
Моторни возила	15%	15%

3.9. Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачи се признаваат во висина на нивната номиналната вредност која произлегува од деловните трансакции. Состојбата на обврските кон добавувачи на крајот од тековната и претходната година произлегува од неплатени фактури и времени ситуации од месеците Ноември/Декември.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.10. Обврски по кредити

Обврските по кредити претставуваат кредити добиени од домашни и странски банки и финансиски институции и почетно се искажуваат според нивната номиналната вредност што претставува објективна вредност на добиениот надомест.

Последователно, кредитите кои повлекуваат плаќање на камати се мерат според амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Агенцијата нема направено мерење на кредитите според амортизирана набавна вредност и истите се мерени според номинална вредност.

Достасаните, а неплатени обврски по главници, се прекнижуваат на тековни обврски по краткорочни кредити. Детален преглед на долгорочните кредити е прикажан во белешката 20 кон финансиските извештаи.

3.11. Државен капитал

Државниот капитал претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Агенцијата за државни патишта. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работењето заедно со распределената ревалоризациона резерва формирана врз основа на законските одредби дадени во белешката 3.8. погоре.

3.12. Придонеси за пензинско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Агенцијата врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот Фонд за пензиско и инвалидско осигурување. Агенцијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Агенцијата е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Агенцијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи со оглед на малиот број на вработени.

3.13. Трошоци за позајмувања

Трошоците за позајмувања (камати и провизии) се признаваат како расходи од финансирање во периодот во кој настануваат.



3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.14. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Агенцијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.15. Неизвесности (потенцијални обврски)

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Агенцијата. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Агенцијата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Државни грантови (подршки)

Државни грантови се признаваат кога постои разумна сигурност дека грантовите ќе бидат примени во согласност со предложените услови. Кога грантовите се поврзани со средства, истите се признаваат како одложени приходи. Кога се примаат немонетарни грантови, средствата и грантот се евидентираат по нивната номинална вредност и потоа се ослободуваат во билансот на успех за време на корисниот век на употреба на средството на систематска и рационална основа.

3.17. Данок од добивка

Тековниот данок од добивка се мери според износот кој се очекува да се плати или надомести од даночните власти согласно прописите на Република Македонија. Номиналната даночна стапка изнесува 10% (2009: 10%). Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночни стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Согласно локалните законските прописи, Агенцијата не е обврзник за данок од добивка поради што не се пресметува тековен и одложен данок.



4. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТОЦИ

Остварените приходи од надоместоци според видови, се како што следува:

	2010 <u>(000) МКД</u>	2009 <u>(000) МКД</u>
Приходи од цената на течни горива - акциза	2,135,000	2,060,209
Приходи од надоместоци за употреба на автопати	1,084,822	1,139,526
Приходи од регистрација на моторни возила	742,471	605,231
Вкупно приходи од надоместоци	<u>3,962,293</u>	<u>3,804,966</u>

5. ТРОШОЦИ ЗА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Остварените трошоци за основна дејност според нивните видови, се како што следува:

	2010 <u>(000) МКД</u>	2009 <u>(000) МКД</u>
Реконструкции и одржување на патишта	829,888	821,993
Трансфери на надомести до ЕЛС	300,000	330,000
Амортизација на патишта	1,204,411	1,012,441
Вкупно трошоци за основна дејност	<u>2,334,299</u>	<u>2,164,434</u>

6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Остварените останати оперативни приходи според нивните видови, се како што следува:

	2010 <u>(000) МКД</u>	2009 <u>(000) МКД</u>
Приходи од надомест по други основи	61,675	44,854
Приходи од бесплатно добиени основни средства (Белешка 19)	20,949	20,949
Останати приходи	155	-
Вкупно останати оперативни приходи	<u>82,779</u>	<u>65,803</u>

7. АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Административните трошоци според нивните видови, се како што следува:

	<u>2010</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2009</u> <u>(000) МКД</u>
Бруто плати и надомести на плати	24,703	26,349
Трошоци за службени патувања	653	953
Привремени вработувања	2,130	-
Останати надомести на вработени	-	271
Вкупно административни трошоци	<u>27,486</u>	<u>27,573</u>

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Остварените останати оперативни расходи според нивните видови, се како што следува:

	<u>2010</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2009</u> <u>(000) МКД</u>
Потрошени материјали	1,892	1,915
Расходи за комунални услуги	29,373	27,227
Амортизација на градежни објекти и опрема	2,503	6,086
Трошоци за провизии на здруженија за регистрација	33,100	19,420
Останати услуги	70,913	96,351
Репрезентација	1,004	768
Трошоци за осигурување	433	410
Останати оперативни расходи	23,157	20,653
Вкупно останати оперативни расходи	<u>162,375</u>	<u>172,830</u>

9. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Остварените приходи од финансирање, се како што следува:

	<u>2010</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2009</u> <u>(000) МКД</u>
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики (Белешка 20)	-	20,134
Вкупно приходи од финансирање	<u>-</u>	<u>20,134</u>

10. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Остварените расходи од финансирање, се како што следува:

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Расходи за камати од кредити	249,075	322,248
Банкарски провизии (кредит МБОР 7532 МКД)	-	10,705
Негативни курсни разлики (Белешка 20)	20,669	-
Вкупно расходи од финансирање	269,744	332,953

Анализата на расходите за камати по кредитори е како што следува:

МБОР	6,113	6,950
ЕИБ I	73,022	94,424
ЕИБ II	132,423	139,572
ЕБОР (ЕБРД)	37,517	81,302
Вкупно расходи за камати	249,075	322,248

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства на ден 31.Декември се состојат од следното:

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Денарски сметки кај банки	14,567	6,595
Готовина во благајна	293	288
Девизни депозити кај НБМ	48,644	110,774
Вкупно парични средства	63,504	117,657

Депозитите кај НБМ на ден 31.Декември се состојат од неискористени парични средства од повлечени средства од кредитори (Белешка 20), и тоа:

Депозити во НБМ (СА) за кредит МБОР 4859 МК	10,199	13,399
Депозити во НБМ (СА) за кредит МБОР 7532 МК	38,445	51,708
Депозити во НБМ (СА) за кредит ЕИБ II	-	45,666
Вкупно депозити кај НБМ	48,644	110,774



12. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата на ден 31. Декември се состојат од следното:

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Дадени аванси за тековно одржување на патишта	7,328	10,209
Побарувања за надомест од ЕЛЕМ	20,522	18,290
Вкупно бруто побарувања	27,850	28,499
Исправка на вредност на побарувања	-	-
Вкупно нето побарувања	27,850	28,499

13. ЗАЛИХИ

Залихите на ден 31. Декември се состојат од следното:

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Залихи на материјали	690	415
Вкупно залихи	690	415

14. АВАНСИ ЗА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Авансите за основни средства со состојба на ден 31. Декември се состојат од:

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Дадени аванси на:		
Алпина Подружница Скопје	199,658	344,035
Ингра Подружница Скопје	18,016	51,639
ГД Гранит АД Скопје	102,875	90,243
ДГ Бетон АД Скопје	11,359	59,416
ИЛФ Бертенде и Омега	-	43,113
Илинден Струга	3,540	30,153
Конструктор инженеринг Подружница Скопје	-	13,029
Простор Куманово	7,858	7,858
Електрософт Скопје	9,047	9,047
Прима Инжињеринг	6,053	-
Други помали аванси (за проекти и патишта)	4,041	6,314
Вкупно аванси за основни средства	362,447	654,847

15. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Промените на основните средства во текот на 2010 година се како што следува:

	Градежни објекти (000) МКД	Патишта (000) МКД	Опрема (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна ревалоризирана вредност					
Состојба на 1. Јануари	15,589	63,541,837	148,149	8,397,089	72,102,664
Нови набавки	-	188,867	1,015	2,738,603	2,926,485
Пренос од инвестиции во тек	-	5,321,640	-	(5,321,640)	-
Расход	-	-	(3,033)	-	(3,033)
Ревалоризација	1,403	5,806,558	13,351	308,475	6,129,787
Состојба на 31. Декември	16,992	74,858,902	159,482	6,120,527	81,155,903
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1. Јануари	6,436	35,325,879	139,878	-	35,472,193
Амортизација	149	1,204,411	2,354	-	1,206,914
Расход	-	-	(2,494)	-	(2,494)
Ревалоризација	592	3,275,365	12,792	-	3,288,770
Состојба со 31. Декември	7,177	39,805,678	152,530	-	39,965,383
Сегашна вредност на:					
31. Декември 2010	9,815	35,053,226	6,952	6,120,527	41,190,520
31. Декември 2009	9,153	28,215,958	8,271	8,397,089	36,630,471

Инвестициите во тек со состојба на 31. Декември 2010 година во вкупен износ од 6,120,527 илјади МКД (2009 година: 8,397,089 илјади МКД) се состојат од инвестиција во изградба на пат Штип - Струмица во износ од 1,510,594 илјади МКД (2009: 1,253,925 илјади МКД), инвестиција во пат Табановце-Куманово во износ од 567,308 илјади МКД (2009: 352,164 илјади МКД), инвестиција во пат Демир Капија-Смоквица во износ од 407,210 илјади МКД (2009: 148,902 илјади МКД), инвестиција во пат Деве Баир-Кафасан во износ од 435,662 илјади МКД (2009: 379,712 илјади МКД), инвестиција во пат Коломот-с.Близанско во износ од 405,824 илјади МКД (2009: 175,742 илјади МКД) и останати инвестиции во изградба на патишта во износ од 2,793,929 илјади МКД. Останатите инвестиции во најголем дел се состојат од инвестиции во локални патишта.

Во текот на 2007 година извршено е сметководствено активирање на вложувања во градби, реконструкции и надградби на повеќе патни правци во вкупен износ од 682,141 илјади МКД, а кои произлегуваат од реализирани проекти на магистрални и регионални патни правци од страна на Министерството за транспорт и врски со парични средства од Буџетот на РМ (од продажба на Телеком) во претходните години (Белешка 19).

Во 2010 година, Агенцијата има евидентирано ревалоризација на набавната вредност и акумулираната амортизација на сите основни средства со примена на коефициентот на инфлација за 2010 година од 0.090. Ефектот од извршената ревалоризација е евидентиран во рамките на вкупниот капитал во износ од 2,841,017 илјади МКД.

16. ДАДЕНИ ЗАЕМИ

Дадените заеми на ден 31.Декември се состојат од следното:

	2010 <u>(000) МКД</u>	2009 <u>(000) МКД</u>
<i>Даден заем на:</i>		
ЈП Македонски Железници	55,365	47,578
Царинска Управа на РМ	16,177	221
Вкупно дадени заеми	<u>71,542</u>	<u>47,799</u>

Дадените заеми во износ од 71,542 илјади МКД (2009: 47,799 илјади МКД) се состојат од повлечени средства од страна на Агенцијата од кредитот од МБОР 4859 МК и дадени истовремено на ЈП Македонски Железници и Царинска Управа за нивни потреби согласно договорот за кредит.

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ

Обврските кон добавувачи на ден 31.Декември се состојат од следното:

	2010 <u>(000) МКД</u>	2009 <u>(000) МКД</u>
Добавувачи во земјата за основни средства	173,166	210,667
Добавувачи во земјата за трошоци	100,547	170,241
Обврски спрема добавувачите во земјата за задржани депозити од градежни ситуации за изградба на патишта	227,236	131,949
Вкупно обврски кон добавувачите	<u>500,949</u>	<u>512,857</u>

Обврските спрема добавувачи во земјата за основни средства во износ од 173,166 илјади МКД (2009: 210,667 илјади МКД) претставуваат обврски спрема изведувачите на градежни и други работи по основ на доставени, а се уште неплатени ситуации за извршени работи.

Обврските спрема добавувачи во земјата за задржани депозити од градежни ситуации за изградба на патишта во износ од 227,236 илјади МКД (2009: 131,949 илјади МКД) претставуваат задршки спрема изведувачите, како гаранција за добро извршена работа од страна на истите и кои се ослободуваат по завршување на проектот и издавање на соодветна потврда за прифаќање.

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

Останатите тековни обврски и ПВР на ден 31 Декември се состојат од следното:

	<u>2010</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2009</u> <u>(000) МКД</u>
Обврски за нето плати и надомести на плати	1,491	1,319
Обврски за даноци од плати	126	112
Обврски за придонеси од плати	599	568
Обврски за експропријација	4,294	3,913
Вкупно останати тековни обврски и ПВР	<u>6,510</u>	<u>5,912</u>

19. ДРЖАВНИ ГРАНТОВИ (ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ)

Државните грантови добиени за средства на ден 31 Декември се состојат од следното:

	<u>2010</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2009</u> <u>(000) МКД</u>
Состојба на 1 Јануари	643,958	664,907
Примени во текот на годината	-	-
Ослободено преку биланс на успех	<u>(20,949)</u>	<u>(20,949)</u>
Состојба на 31 Декември	<u>623,010</u>	<u>643,958</u>

Државните грантови произлегуваат од реализирани проекти на магистрални и регионални патни правци од страна на Министерството за транспорт и врски со парични средства од Буџетот на РМ (од продажба на Телеком) во претходните години, а кои патишта му припаѓаат на Фондот.

Овие одложени приходи се амортизираат како приходи за времетраење на векот на користење на овие средства почнувајќи од денот кога истите ќе бидат целосно стекнати и пуштени во употреба, односно од 01.01.2008 година.

Годишниот износ на амортизација на овие одложени приходи изнесува 20,464 илјади МКД.

Во текот на 2008 година, согласно договор Агенцијата има примено средства (половни возила) без надомест во износ од 3,230 илјади МКД од изведувачот Терна кои ќе се амортизираат почнувајќи од 2009 година.

Годишниот износ на амортизација на овие одложени приходи изнесува 485 илјади МКД.

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

а) Анализа по видови

Банка или кредитор	Состојба на		Среден курс на НБРМ 31.12.10 ден.	каматна сталка %	период и начин на отплата	Состојба на	
	Валута	во валута				31.12.2010	кредитите 31.12.2010 (000) МКД
А. СТРАНСКИ КРЕДИТИ							
ЕИБ I	ЕУР	35,142,857	61.5050	2.5 год.	30 полугодишни рати 15/10/2003 - 15/04/2018	2,161,461	2,436,441
ЕИБ II	ЕУР	48,217,742	61.5050	3.62 год.	36 полугодишни рати 15/11/2006 - 15/05/2024	2,965,632	3,168,125
ЕБОР (ЕБРД)	ЕУР	27,272,727	61.5050	Либор +1	21 полугодишна рата 20/09/2007 - 20/03/2018	1,677,409	1,890,806
МБОР (ИБРД) 4859 МК	ЕУР	7,942,396	61.5050	Либор	24 полугодишни рати 15/12/2012 - 15/06/2024	486,498	337,312
МБОР (ИБРД) 7532 МК	ЕУР	26,227,687	61.5050	Либор	30 полугодишни рати 15/09/2013 - 15/03/2028	1,613,134	796,093
Вкупно странски кредити						8,906,135	8,628,778
Минус: Тековна доспеаност на долгорочни странски кредити (обврски кои доспеваат за плаќање во рок од една година)							
Вкупно А. нето странски кредити						(731,526)	(727,579)
Б. ДОМАШНИ КРЕДИТИ						8,174,609	7,901,199
Министерство за финансии (Сектор за Управување со средства)							
				без камата	5 годишни рати 2008-2012	200,836	301,254
Вкупно домашни кредити						200,836	301,254
Минус: Тековна доспеаност на долгорочни домашни кредити (обврски кои доспеваат за плаќање во рок од една година)							
Вкупно Б. нето домашни кредити						(100,418)	(100,418)
Вкупно долгорочни кредити						100,418	200,836
						8,275,027	8,102,035



20. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

б) Промени во текот на годината	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Состојба на 01.01.	8,930,032	8,748,886
Нови задолжувања - прилив во Агенцијата	993,103	1,023,624
Нови задолжувања - директни плаќања од кредиторите	-	10,705
Отплата на главница на домашни кредити	(100,418)	(100,418)
Отплата на главници на странски кредити	(736,415)	(732,631)
Нето Негативни (Позитивни) Курсни разлики	20,669	(20,134)
Состојба на 31.12.	9,106,971	8,930,032

в) Доспеаноста на долгорочните кредити по години е како што следува:

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
МБОР (ИБРД) 4859 МК		
Во рок од една година	-	-
Во период помеѓу 2 и 5 години	153,764	191,166
Над 5 години	334,734	146,146
Вкупно	488,498	337,312
ЕИБ I		
Во рок од една година	288,195	286,640
Во период помеѓу 2 и 5 години	1,152,779	1,146,561
Над 5 години	720,487	1,003,240
Вкупно	2,161,461	2,436,441
ЕИБ II		
Во рок од една година	219,676	218,491
Во период помеѓу 2 и 5 години	878,706	873,965
Над 5 години	1,867,250	2,075,669
Вкупно	2,965,632	3,168,125
ЕБОР (ЕБРД)		
Во рок од една година	223,655	222,448
Во период помеѓу 2 и 5 години	894,618	889,792
Над 5 години	559,136	778,568
Вкупно	1,677,409	1,890,808

20. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	2010 <u>(000) МКД</u>	2009 <u>(000) МКД</u>
МБОР (ИБРД) 7532 МК		
Во рок од една година	-	-
Во период помеѓу 2 и 5 години	214,869	79,530
Над 5 години	1,398,265	716,563
Вкупно	<u>1,613,134</u>	<u>796,093</u>
Министерство за финансии		
Во рок од една година	100,418	100,418
Во период помеѓу 2 и 5 години	100,419	200,836
Вкупно Министерство за финансии	<u>200,837</u>	<u>301,254</u>
Вкупно долгорочни кредити	<u>9,106,971</u>	<u>8,930,033</u>



21. КАПИТАЛ

Вкупниот капитал на Агенцијата со состојба на 31 Декември 2010 година во износ од 31,479,113 илјади МКД (2009 година: 27,386,929 илјади МКД) се состои од државен капитал, со оглед дека Агенцијата е основана и регистриран согласно Закон.

Нето промените на капиталот на Агенцијата во текот на 2010 година се состојат од зголемување по основ на остварена нето добивка во износ од 1,251,168 илјади МКД, пресметана според пресметковна основа, како и ревалоризационен вишок во износ од 2,841,017 илјади МКД добиен по извршена ревалоризација на основните средства (Белешка 15).

22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

а) Судски спорови против Агенцијата

Агенцијата е вклучена во редовни судски спорови (тужби) поднесени од страна на своите комитенти. Најзначајни судски спорови против Агенцијата се следните:

Тужител:	Основ и состојба	(000) МКД
АДГ Маврово во стечај Скопје	надомест на штета, постапката е прекината до преземање од стечаен управник	686,793
АДГ Маврово во стечај Скопје	исплата на бонус, постапката е во тек	21,130
Електрософт	раскинување на договор, постапката е во тек	93,096
Ацо Трајановски	поништување на спогодба, постапката е во тек	34,746
ЈП Македонски Железници	надомест на штета, постапката е во тек	14,678
Физички лица - граѓани (поголем број на судски спорови)	надомест за експропријација и штети	108,408
Вкупно		958,851

Погоренаведените износи се без вклучена камата.

Менаџментот на Агенцијата смета дека не постои можност за разумна проценка на исходот од овие судски спорови со оглед на должината на нивното времетраење и неизвесноста во донесувањето на судските одлуки, поради што и не се евидентирани резервирања за идни потенцијални обврски или загуби на Агенцијата по овој основ.



23. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Агенцијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, кои ги вклучуваат обврските кон добавувачи и обврските кон кредиторите. Главните ризици на Агенцијата кои произлегуваат од овие финансиски инструменти и политиката за управување со нив се следните:

а) Ризик од курсни разлики

Агенцијата влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од користење на странски кредитни линии, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Агенцијата нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Агенцијата е изложена на можните флукутации на странските валути, но кај трансакциите во Евра влијанието е ограничено поради фактот дека валутниот курс на Еврото се смета за релативно стабилен.

б) Кредитен ризик

Агенцијата нема изложеност на кредитен ризик со оглед дека приходите се остваруваат врз основа на донесен годишен Буџет и Програма, при што истите преставуваат изворни и строго дефинирани приходи. Кредитен ризик се појавува само во случај на нецелосно исполнување на предвидениот годишен Буџет и Програма. Агенцијата нема можност за справување со ваков вид на ризик.

в) Ризик од каматна стапка

Агенцијата е изложена на ризик од промени на каматни стапки, кои се однесуваат на користените кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Овој ризик посебно се однесува на земените долгорочни кредити кои имаат рок на враќање над 5 години од датумот на билансот на состојба. Овој вид на ризик зависи од движењата на финансиските пазари и Агенцијата нема начин да го намали.



**24. УСОГЛАСУВАЊЕ ПОМЕЃУ ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ
ПРЕСМЕТАН СПОРЕД ГОТОВИНСКА ОСНОВА И НЕТО ДОБИВКАТА (ЗАГУБАТА)
ПРЕСМЕТАНА СПОРЕД ПРЕСМЕТКОВНА ОСНОВА**

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Вишок на приходи над расходи според законски финансиски извештаи пресметан според готовинска основа	14,861	6,884
Корекција за:		
Амортизација на основните средства, евидентирана на капитал	(1,206,914)	(1,018,527)
Изградба (набавка) на нови основни средства, дадени аванси за набавка на основни средства, евидентирани како расход	2,539,367	2,997,019
Отплата на главници на кредити, евидентирани како расход	838,834	833,050
Повлечени кредити на жиро сметка, евидентирани како приход	(996,527)	(1,475,217)
Провизија на кредит од МБОР, неевидентирани	-	(10,705)
Курсни разлики (нето) од долгорочни кредити	(20,689)	20,134
Фактури за тековно одржување и услуги од месец Ноември, Декември 2010/2009 (нето ефект)	70,632	(154,809)
Расходи за плати за месец Декември 2010 и 2009	(217)	(1,999)
Приходи од амортизација на државни грантови	20,949	20,949
Набавка и расход на залихи (нето)	275	(98)
Неотпишана вредност од расход на основни средства	(539)	(100)
Пренесен вишок на приходи од претходна година	(6,884)	(23,468)
Бруто добивка (загуба) според пресметковна основа	1,251,168	1,193,113

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По датумот на составување на билансот на состојба не се случиле настани и трансакции кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.